

Yiddish (ייִדיש)

יְנַטְּרָאָדוֹקְטָּאָרִי רֵיֶץ

צִיכִין פֿוֹן דָעַם קְרִיעַן

אַיִן דָעַם נָאָמָעַן פֿוֹן דָעַם פָאָטָעַר, אַיִן
פֿוֹן דָעַם זַוִּן, אַיִן פֿוֹן דָעַם רָוַת.

אַמְּטַן

גְּרוֹס

דֵי חַן פֿוֹן אָונְדָזָעַר הָאָר יַאֲשָׁקָע
הַמְּשִׁיחַ, אַיִן דֵי לִיבָּעַ פֿוֹן גָּאָט, אַיִן דֵי
קְאַמְּיוֹנִיאָן פֿוֹן דֵי רָוחַ זַיִן מִיטַּאָר
אַלְעַן.

אַיִן מִיטַּאָר גִּיסְטַּן.

פֿעַנְטִיטְעַנְשָׁאָל אַקְטַּן

בְּרִידָעַר (בְּרִידָעַר אַיִן שְׂוּעָסְטָעַר),
לְאַזְן אָונְדָז בָּאַשְׁטָעַטִּיקָן אָונְדָזָעַר זַיִן,
אַיִן אַזְיִי צּוֹגְרִיְּתַן זַיִן צּוֹ פּֿיעָרַן דֵי
הַיְּילִיקָן סּוֹדָות.

אַיִן מָוְדָה צּוֹ אַלְמַעַכְּטִיקָעַר גָּאָט אַיִן
צּוֹ אַיִר, מִינִין בְּרִידָעַר אַיִן שְׂוּעָסְטָעַר,
אַז אַיִן הַאָבָן זַיִעַר גַּעֲדִינְדִּיקָט, אַיִן מִינִין
גַּעֲדַנְקָעַן אַיִן אַיִן מִינִין וּוּעָרְטָעַר, אַיִן
וּוּאָס אַיִן הַאָבָן גַּעֲטָאָן אַיִן אַיִן וּוּאָס
אַיִן הַאָבָן נִיטַּן אַנְדָעַרְשַׁן צּוֹ טַאָן, דָוְרָךְ
מִינִין שְׁוֹלֵד, דָוְרָךְ מִינִין שְׁוֹלֵד; דָעַרְבָּעָר, אַיִן
מִעֲרָסְטַּן שְׂוּעָר שְׁוֹלֵד; דָעַרְבָּעָר, אַיִן
פֿרָעָגָן בְּרוֹחַ מְרִימָן טָאָמִיד-וּוּרְגָּן, אַלְעַן
מְלָאָכִים אַיִן הַיְּילִיקָע, אַיִן אַיִר, מִינִין
בְּרִידָעַר אַיִן שְׂוּעָסְטָעַר, צּוֹ דָאָוְנָעָן
פֿאָרָמִיר צּוֹ דֵי הָאָר אָונְדָזָעַר גָּאָט.

קָעַן אַלְמַעַכְּטִיקָעַר גָּאָט הַאָט רְחַמְּנוֹת
אוּפַּן אָונְדָז, מּוּחָל אָונְדָז אָונְדָזָעַר זַיִן,
אַיִן בְּרָעְגָּעָן אָונְדָז צּוֹ יְבָקָעָן לְעָבָן.

אַמְּטַן

Macedonian (македонски јазик)

Воведни обреди

Знак на крстот

Во името на Отецот и на Синот и на
Светиот Дух.

Амин

Поздрав

Благодатта на нашиот Господ Исус
Христос, и loveубовта кон Бога, и
причест на Светиот Дух Биди со
сите вас.

И со вашиот дух.

Казнено дело

Браќа (браќа и сестри), да ги
признаеме нашите гревови, И така
се подготвиме да ги славиме
светите мистерии.

Јас признавам на Семоќниот Бог И
за тебе, моите браќа и сестри, дека
многу згрешив, Во моите мисли и
според моите зборови, во она што
го направив и во она што не успеав
да го направам, Преку моја вина,
Преку моја вина, Преку мојата
најтешка вина; Затоа ја прашувам
благословена Марија постојано
девственото, сите ангели и светци,
И вие, моите браќа и сестри, Да се
молиш за мене на Господ нашиот
Бог.

Нека семоќниот Бог нека се
смилува на нас, Простете ни ги
нашите гревови, И доведете нè во
вечен живот.

Амин

Yiddish (יידיש)

Kyrie

הָאָרֶ, הָאָבֶ רְחַמְנֹתֶ.

הָאָרֶ, הָאָבֶ רְחַמְנֹתֶ.

מִשְׁיחֶ, הָאָבֶןֶ רְחַמְנֹתֶ.

מִשְׁיחֶ, הָאָבֶןֶ רְחַמְנֹתֶ.

הָאָרֶ, הָאָבֶ רְחַמְנֹתֶ.

הָאָרֶ, הָאָבֶ רְחַמְנֹתֶ.

גָּלָאָרִיאָ

כבוד צו גאַט אֵין דער העסטען, אוּן
אוּף ערְדֶ שְׁלוּם צו מענטשָׁן מיט גוטן
וילְן. מיר לְיבָעָן דִיר, מיר בענטשָׁן
דִיר, מיר לְיבָעָן דִיר, מיר לְיבָעָן דִיר, מיר
דאָנקעָן דִיר פֿאָרְדִין גְּרוּיס כְּבוֹד,
הָאָרֶ גָּאָט, הִימְלִישָׁעַ מְלָךְ, אַ גָּאָט,
אלמעכְטִיכְעָרֶר פְּאָטוּר. הָאָרֶ יְאַשְׁקָעָ
מִשְׁיחֶ, בְּלִיאַז גְּעַבְּיוּן זָוָן, הָאָרֶ גָּאָט,
לְאָם פּוֹן גָּאָט, זָוָן פּוֹן דֻּעָם פְּאָטוּר, דָוָן
געַמְטָ אַווּעָקָדְן דִי זַינְדָפּוֹן דֻּעָם וְעוּלָטָ
הָאָבֶןֶ רְחַמְנֹתֶ אוּף אָונְדָז; דָוָן גַּעַמְטָ
אוּוּעָקָדְן דִי זַינְדָפּוֹן דֻּעָם וְעוּלָטָ
בְּאַקְוּמָעָן אָונְדָזְעָרֶר תְּפִילָה; דָוָן בִּיסְטָ
געַדְעָסָן בְּיַיְדָעָרֶר רְעַכְטָעָרֶר הָאָנְטָפּוֹן
דֻּעָם פְּאָטוּר, הָאָבֶ רְחַמְנֹתֶ אוּף
אָונְדָז. פֿאָרְדִין אַלְיָן זַעֲנָעָן דֻּעָם
הַיְלִיקָעָרֶר, דָוָן אַלְיָן בִּיסְטָדָעָרֶר הָאָרֶ, דָוָן
אַלְיָן בִּיסְטָדָעָרֶר אַיְבָעַרְשָׁטָעָרֶר,
יְאַשְׁקָעָמִשְׁיחֶ, מִיטָּדִיְרָוָחֶ, אֵין דֻּעָם
כְּבוֹד פּוֹן גָּאָט דֻּעָם פְּאָטוּר. אָמָן.

קְלִיבָן

לְאַמִּיר דְּאַוְונָעָן.

אָמָן.

לִיטּוּרְגַּיִי פּוֹן דִי וְאָרטֶ

עַרְשָׁטָעָרֶר לְיַעֲנָעָן

דָאָס וְאָרטֶפּוֹן גָּאָט.

אַ דָּאנְקָן גָּאָט.

עַנְטְּפָעָרָס סָאָם

Macedonian (македонски јазик)

Кири

Господи помилуј.

Господи помилуј.

Христе, помилуј.

Христе, помилуј.

Господи помилуј.

Господи помилуј.

Глорија

Слава на Бога во висините, а на
земјата мир на луѓето со добра
волја. Ве фалиме, те
благословуваме, те обожаваме, те
величаме, Ви благодариме за
вашата голема слава, Господи
Боже, Цар небесен, О Боже,
семоќен Татко. Господ Иисус
Христос, Единороден Син, Господи
Боже, Јагне Божјо, Сине на Отецот,
ти ги земаш гревовите на светот,
помилуј ќе; ти ги земаш гревовите
на светот, прими ја нашата
молитва; седиш од десната страна
на Отецот, смиљувај се на нас.
Зашто само ти си Светецот, само ти
си Господ, само ти си Севишен,
Иисус Христос, со Светиот Дух, во
слава на Бога Отецот. Амин.

Собери

Да се молиме.

Амин.

Литургија на зборот

Прво читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Одговорски псалм

Yiddish (ייִדיש)

רגע לייענען

דאָס ווּאָרט פֿוֹן גָּאָט.

אַ דְּאָנָּק גָּאָט.

בְּשׂוֹרָה

ה' זָאֵל זִין מִיט דֵּיר.

אוֹן מִיט דֵּין גִּיסְט.

אַ לְּיִעְנָּעַן פֿוֹן דֵּי הַיְלִיכְ בְּשׂוֹרָה לְוִיטְ נֶן.

כְּבוֹד צַו דֵּיר, הָאָר

דֵּי בְּשׂוֹרָה פֿוֹן דֵּי הָאָר.

לוֹבֶּן צַו דֵּיר, הָאָר יַשְׁקַע הַמִּשְׁיחַ.

פֿאָךְ פֿוֹן אַמְנוֹנָה

אַיר גְּלִיבְ אַיִן אַיִן גָּאָט, דָּעָר

אַלְמַעֲכְתִּיקְעָרְ פְּאָטָעָר, מַאֲכָעָרְ פֿוֹן

הַיְמָלְ אַוְן עַרְדְ, פֿוֹן זָאֵל זָאָקְן קַעַנְטִיקְ

אוֹן וּמְזֻעִיקְ. אַיר גְּלִיבְ אַיִן אַיִן הָאָר

יַשְׁקַע הַמִּשְׁיחַ, דָּעָר בְּלוֹזְ גַּעֲבָוִרְן זָוְן

פֿוֹן גָּאָט, גַּעֲבָוִרְן פֿוֹן דָּעָם פְּאָטָעָר

אַיְדָעָר זָאֵל צִיטְן. גָּאָט פֿוֹן גָּאָט,

לִיכְטָ פֿוֹן לִיכְטָ, אַמְתָ גָּאָט פֿוֹן אַמְתָ

גָּאָט, גַּעֲבָוִרְן, נִיט גַּעֲמָאָכְטָ,

קַאנְסִיסְטַעַנְטִיאָל מִיט דָּעָם פְּאָטָעָר;

דוֹרְךְ אִים אַיִז זָאֵלְ גַּעֲמָאָכְטָ גַּעֲוָוָאָרְן.

פֿאָךְ אַונְדָּזְעָרְ מַעְנְטָשְׁן אַוְן פֿאָךְ אַונְדָּזְעָרְ אַוְן

ישְׁוֹעוֹה עַר אַיִז אַרְאָפְ פֿוֹן הַיְמָלְ, אַוְן

דוֹרְךְ דֵּי רֹוח אַיִז גַּעֲוָוָעָן פְּאָרְקַעְרָפְעָרָן

פֿוֹן דֵּי וּוּרְגִּינְ מְרִימָ, אַוְן אַיִז גַּעֲוָאָצְרָן אַז

מַעְנְטָשְׁן. פֿאָךְ אַונְדָּזְעָרְ צָוְלִיבְ עַר אַיִז

גַּעֲקְרִיצְיָקְטָ אַונְטָעָרְ פְּאָנְטִיָּסְ

פְּילָאָטוֹסְ, עַר הָאָט גַּעֲלִיטָן טְוִיטָ אַוְן

אַיִז בְּעָרִידָ, אַוְן אַיִז אַוְיְגַעַשְׁתָּאָנָעָן

אַוְיפָּן דְּרִיטָן טָאָגְ אַיִן לְוִיטְ מִיטְ דֵּי

סְקִרְיְפְטָשְׁרָזְ. עַר אַיִז אַרְוִיפְ אַיִן הַיְמָלְ

אַוְן זִיךְ בֵּי דָּעָר רַעֲכָטָעָרְ האָנָטְ פֿוֹן

דָּעָם פְּאָטָעָרְ. עַר וּוּעַט קְוּמָעָן וּוּידָעָרְ

אַיִן כְּבוֹד צַו מְשִׁפטָן דֵּי לְעַבְעַדְיָקָעְ אַיִן

דֵּי טְוִיטָעָ אַוְן זִין מְלָכָות וּוּעַט נִישְׁטָ

Macedonian (македонски јазик)

Второ читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Госпел

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

Читање од светото Евангелие според Н.

Слава ти, Господи

Евангелието Господово.

Фала ти Господи Исусе Христе.

Професија на вера

Јас верувам во еден Бог, Семоќниот Отец, творец на небото и земјата, на сите нешта видливи и невидливи. Јас верувам во еден Господ Исус Христос, Единородниот Син Божји, роден од Отецот пред сите векови. Бог од Бога, Светлина од светлина, вистинскиот Бог од вистинскиот Бог, роден, не создаден, истосуштински со Отецот; преку него се создаде сè. За нас луѓето и за нашето спасение слезе од небото, и преку Светиот Дух се воплоти од Дева Марија, и стана човек. Заради нас беше распнат под Понтиј Пилат, претрпе смрт и беше погребан, и воскресна на третиот ден во согласност со Светото писмо. Тој се вознесе на небото и седи од десната страна на Отецот. Тој повторно ќе дојде во слава да им суди на живите и мртвите и неговото царство нема да има крај. Верувам во Светиот Дух, Господ, Животодавецот, кој

Yiddish (יידיש)

האָבן קײַן סוף. אַיר גָּלוּבָן אֵין דִּ רֹוח,
די האָר, די גִּיוועָר פֿוֹן לְעָבָן, וְאֵס גִּיטָּ
אַרְוִיס פֿוֹן דָּעַם פָּטָעָר אֵון דָּעַר זָוּן,
וְעָרְ מִיט דָּעַם פָּטָעָר אֵון דָּעַר זָוּן אִיז
אַדְּאָרְד אֵון גַּעֲלִיבֶּט, וְאֵס האָט
גַּעֲרָעַדְט דָּוָרָךְ דִּ נְבָאִים. אַיר גָּלוּבָן
אֵין אַיִּין, הַיְלִיךְ, קָאַטְהָאַלִיךְ אֵון
אַפְּאַסְטָאַלִיךְ טְשָׁוּרְטָש. אַיר מָדָה אַיִּין
בְּאַפְּטִיזָם פְּאָרָר דִּ מְחִילָה פֿוֹן זִינְד אֵון
אַיר קוֹק פָּאַרְוִיס צּוֹ דָּעַר תְּחִיתָה
הַמְתִים אֵון דָּאָס לְעָבָן פֿוֹן דָּעַר
קְוֻמָּעַנְדִּיקָעָר וּוּלְט. אַמְּן.

Homaly

ונְיֻוּרְסָאַל תְּפִילָה

מִיר דְּאָוּנוּן צּוֹ דִּ הָאָר.

הָאָר, הָעָרָן אַוְנְדָּזָעָר תְּפִילָה.

לִיטּוּרְגַּי פֿוֹן דִּ עַוְתְּשָׁאַרִיסְטָן

Offertory

ברוך זַיִן גָּאָט אַיִּיף אַיְבָּיךְ.

**דְּאָוּנוּן, בְּרִידָעָר (בְּרִידָעָר אֵון
שְׂוּעָסְטָעָר), אֵז מִין קְרָבָן אֵון דִּיְן קָעָן
זַיִן מְקוּבָּל בֵּי גָּאָט, דָּעַר
אַלְמַעְכְּטִיקָעָר פָּטָעָר.**

זָאָל גָּאָט אַנְנְעָמָעָן דָּעַם קְרָבָן פֿוֹן דִּיְן
הָאָנְטָן פְּאָר דִּ לְוִיב אֵון כְּבָוד פֿוֹן זַיִן
נְאָמָעָן, פְּאָר אַוְנְדָּזָעָר גּוֹטָן אֵון דִּי
גּוֹטָס פֿוֹן אַלְעָזִין הַיְלִיךְ קְהִילָה.

אַמְּן.

עַוְתְּשָׁאַרִיסְטָן תְּפִילָה

הַ' זָאָל זַיִן מִיט דִּיר.

אוֹן מִיט דִּיְן גִּיסְטָן.

הַיְבָן דִּיְן הָעֶרְצָעָר.

מִיר הַיְבָן זַיִן אַרְוִיפָּן צּוֹ דִּ הָאָר.

Macedonian (македонски јазик)

произлегува од Отецот и Синот, кој со Отецот и Синот се обожава и прославува, кој зборувал преку пророците. Верувам во една, света, соборна и апостолска црква. Исповедам едно Крштение за простување на гревовите и со нетрпение го очекувам воскресението на мртвите и животот на светот што доаѓа. Амин.

Хомили

Универзална молитва

Му се молиме на Господа.

Господи, слушни ја нашата молитва.

Литургија на Евхаристијата

Понуда

Нека е благословен Бог засекогаш.

Молете се, браќа (браќа и сестри), дека мојата и твојата жртва може да биде прифатливо за Бога, семоќниот Отец.

Нека Господ ја прифати жртвата од вашите раце за пофалба и слава на неговото име, за наше добро и доброто на целата негова света Црква.

Амин.

Евхаристиска молитва

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

Подигнете ги вашите срца.

Ги креваме до Господа.

Yiddish (יידיש)

לאmir דענקען גאט אונדזער גאט.

עס איז רעכט אוון פונקט.
היליך, היליך, היליך האר גאט פון
האָסֶץ. הימל אוון ערעד זענען פול פון
דיין כבוד. הוּשְׁטָה בְּעִילָּאָה. וואויל איז
דעַר ווֹאַס קְוָמַת אֵין דָעַם נְאַמְעָן פון
די האר. הוּשְׁטָה בְּעִילָּאָה.

די מיסטעריע פון אמונה.

מיר פראָקלְאַמִירן דיין טויט, אַ האָר,
אוון זאגן דיין המתים ביז דו קומסט
וועדר. אַעדער: ווּעַן מִיר עַסְנַדְאַס
ברוּיט אוון טְרִינְקָעַן דָעַם גְּלָעַל, מִיר
פְּרָאָקְלְאַמִירן דיין טויט, אַ האָר, ביז דו
קומסט ווּידער. אַעדער: הִיט אָונְדָז,
גּוֹאַל פֿוֹן דָעַר ווּעלְט, פְּאַר דיין קְרִיעַ
אוון המתים האָסֶט אָונְדָז בָּאַפְּרִיט.

אמְן.

קָאַמְמוֹנִיאָן רִיט

איַן דָעַר באָפְּעַל פֿוֹן דָעַר גּוֹאַל אוֹן
געַשְׁפַּן דָוָר גְּעַטְלָעַר לְעַרְנָעַן, מִיר
אַרְיוּסְפָּאַדְעָרָן צָו זָאגָן:
אונְדָזְעָר פָּאַטְעָר, ווֹאַס אַיז אוֹן הִימָּל,
געַהְיַלְקָט זָאַל דיין דיין נְאַמְעָן; קְוָמַעַן
דיין מְלָכוֹת, דְּשָׁן וְוָילְן וְעַרְטָס גְּעַשְׁעָן אוֹיְף
דָעַר ערְד אֲזִי וְוִי אוֹן הִימָּל. גּוֹבָן אָונְדָז
הַיְנָט אָונְדָזְעָר טְעַגְלָעַר בְּרוּיט, אַוְן
מוֹחֵל אָונְדָז אָונְדָזְעָר שְׂוֹלְד, וְוִי מִיר
מוֹחֵל די ווֹאַס שְׂוֹלְד קְעָגָן אָונְדָז; אַוְן
פִּירָן אָונְדָז נִיט אוֹן נְסִיּוֹן, אַבְּעָר מְצִיל
אונְדָז פֿוֹן בִּיז.

ליַיְד אָונְדָז, האָר, מִיר דָאַוְונָעַן, פֿוֹן
יעַדְעָר בִּיז, גּוֹבָן שְׁלוֹם אוֹן אָונְדָזְעָר
טְעַג, אַז, דָוָרָךְ די הִילָּפְּן דיין

Macedonian (македонски јазик)

Да Му благодариме на Господа,
нашиот Бог.

Правилно и праведно е.

Свет, Свет, Свет Господи Боже
Саваот. Небото и земјата се полни
со твојата слава. Осана во
највисокото. Блажен е оној што
доаѓа во името Господово. Осана во
највисокото.

Тајната на верата.

Ја објавуваме твојата смрт,
Господи, и исповедај го своето
воскресение додека не дојдеш
повторно. Или: Кога ќе го јадеме
овој леб и ќе ја пиеме оваа чаша, ја
објавуваме твојата смрт, Господи,
додека не дојдеш повторно. Или:
Спаси нè, Спасителу на светот,
зашто со Твојот Крст и Воскресение
не ослободивте.

Амин.

Обред на причест

По заповед на Спасителот и
формирани од божествено учење,
се осмелуваме да кажеме:

Оче наш, Кој си на небесата, да се
свети името твоето; да дојде твоето
царство, нека биде волјата твоја на
земјата како што е на небото. Дај
ни го овој ден нашиот секојдневен
леб, и прости ни ги нашите
гревови, како што им простуваме
на оние што ни згрешуваат; и не
воведувај нè во искушение, но
избави нè од злото.

Избави нè, Господи, се молиме, од
секое зло, милостиво дарувај мир
во нашите денови, дека, со помош

Yiddish (ייִדיש)

רַחֲמָנוֹת, מֵיר זָאַלן שְׁטַעַנְדִּיךְ זַיִן פֿרַי!
פֿוֹן זַיְנַד אָוֹן זִיכְעָר פֿוֹן צָלָע נַוִּיט, וּוּעַן
מֵיר וּוּאַרטָּן אַויְףּ דִּי וּוּאוּלָע האַפְּעַנְגָּג
אוֹן דִּי קְוּמַעַנְדִּיךְ פֿוֹן אַונְדְּזָעָר גּוֹאַל,
וּאַשְׁקָעַ מְשִׁיחַ.

פֿאָר דִּי מֶלֶכֶת, דִּי מַאֲכָת אָוֹן דִּי כְּבוֹד
עַנְעָן דִּיְן אִיצְט אָוֹן אַויְףּ אַיְבָּיךְ.
הָאָר וּאַשְׁקָעַ מְשִׁיחַ, וּוּעַר הָאָט
גַּעֲזָגֶט צּוֹ דִּיְן שְׁלִיחִים: שְׁלוּם אַיְר,
לְאָזְן אַיְר, מַיִּין שְׁלוּם אַיְר גַּעֲבָן אַיְר,
קוֹק נִיט אַויְףּ אַונְדְּזָעָר זַיְנַד, אַבְּעָר
אַויְףּ דִּי אַמְנוֹנָה פֿוֹן דִּיְן קְהִילָּה, אוֹן
גַּעֲטָט אַיְר גַּעֲנְדָעָם שְׁלוּם אָוֹן אַחֲדִידָהָת
לוֹוִיט דִּיְן רְצָוָן. וּאָס לְעַבְּט אָוֹן הָעֲרַשְׁתָּא
אַויְףּ אַיְבָּיךְ אָוֹן אַיְבָּיךְ.
אמָן.

דָּעָר שְׁלוּם פֿוֹן גָּאָט זָאַל זַיִן מִיט דִּיר
שְׁטַעַנְדִּיךְ.
אוֹן מִיט דִּיְן גִּיסְטָט.
דָּעָר צִיְּקָן פֿוֹן שְׁלוּם.
אַל אַונְדְּזָ פָּאַרְשָׁלָאָגָן יְעֻדָּעָר אַנְדָּעָרָע
דָּעָר צִיְּקָן פֿוֹן שְׁלוּם.

לְאָם פֿוֹן גָּאָט, אַיְר נַעֲמָעָן אַוְוָעָק דִּי
זַיְנַד פֿוֹן דָּעָר וּוּעָלָט, הָאָב רַחֲמָנוֹת
אַויְףּ אַונְדְּזָ. לְאָם פֿוֹן גָּאָט, אַיְר נַעֲמָעָן
אַוְוָעָק דִּי זַיְנַד פֿוֹן דָּעָר וּוּעָלָט, הָאָב
רַחֲמָנוֹת אַויְףּ אַונְדְּזָ. לְאָם פֿוֹן גָּאָט,
אַיְר נַעֲמָעָן אַוְוָעָק דִּי זַיְנַד פֿוֹן דָּעָר
וּוּעָלָט, שְׁעַבְּקָן אַונְדְּזָ שְׁלוּם.

עַד דִּי לְאָם פֿוֹן גָּאָט, אַט דָּעָר, וּוּאָס
נַעֲמָט אַוְוָעָק דִּי זַיְנַד פֿוֹן דָּעָר וּוּעָלָט.
וּאוֹיְלָזְעָנָעָן דִּי גַּעֲרוֹפָן צּוֹ דִּי
וּוּטְשָׁעָרָעָ פֿוֹן דִּי לְאָם.

הָאָר, אַיְר בֵּין נִישְׁט וּוּעָרֶט אֶזְדוֹן
זְאַלְסְטָאָרְיָן אַונְטָעָר מַיִּין דָּאָר, אַבְּעָר
נַאֲר זָאָגָן דָּאָס וּוּאָרט אָוֹן מַיִּין נַשְׁמָה
וּוּעַט זַיִן גַּעֲהַיְלָט.
דָּעָר גּוֹפָן (בְּלָוּט) פֿוֹן מְשִׁיחַ.

Macedonian (македонски јазик)

на твојата милост, можеби секогаш
ке бидеме ослободени од гревот и
безбеден од секаква неволја,
додека ја чекаме блажената надеж
и доаѓањето на нашиот Спасител,
Исус Христос.

За царството, моќта и славата се
твои сега и засекогаш.

Господи Исусе Христе, Кој им рече
на твоите апостоли: Мир ти
оставам, мој мир ти давам, не
гледај на нашите гревови, туку врз
верата на вашата Црква, и
милосрдно дај ѝ мир и единство во
согласност со вашата волја. Кои
живеат и царуваат во вечни векови.

Амин.

Мирот Господов да биде со вас
секогаш.

И со твојот дух.

Да си го понудиме знакот на мирот.

Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите
на светот, смиливај се на нас. Јагне
Божјо, ти ги земаш гревовите на
светот, смиливај се на нас. Јагне
Божјо, ти ги земаш гревовите на
светот, дај ни мир.

Еве го Јагнето Божјо, ете го оној кој
ги зема гревовите на светот.

Блажени се повиканите на
вечерата на Јагнето.

Господи, не сум достоен дека треба
да влезеш под мојот покрив, туку
само кажи го зборот и мојата душа
ке оздрави.

Телото (Крвта) Христово.

Yiddish (ייִדיש)

אמֶן.

לאָמֵיר דָאַוונען.

אמֶן.

קְאַנְקְלוֹזִינְגּ רִיעֵץ

בענטשונג

ה' זאָל זיין מיט דיר.

און מיט דיין גיסט.

זאָל דער אלמעכטיקער גאָט בענטשען
אייר, דער פאָטער, און דער זoon, און
דער רוח.

אמֶן.

דִּסְמִינְסָאל

גיַין אַרְוִיס, דִּי מַאֲסָע אֵיךְ גַּעֲנְדִּיקְט.
אַדְעָר: גַּיְין אָוּן מַעֲלָדְן דִּי בְּשׁוֹרָה פֿוֹן דִּי
הָאָר. אַדְעָר: גַּיְין אָוּן שְׁלָום, לִיְבָּן דִּי
הָאָר דָוָרָךְ דִּיְן לְעָבָן. אַדְעָר: גַּיְין אָוּן
שְׁלָום.

אַ דָּאַנְקְ גָּאָט.

Macedonian (македонски јазик)

Амин.

Да се молиме.

Амин.

Заклучни обреди

Благослов

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

Семоќниот Бог нека ве благослови,
Отецот и Синот и Светиот Дух.

Амин.

Отпуштање

Одете напред, мисата е завршена.

Или: Оди и објави го Евангелието
Господово. Или: Оди во мир,
славејќи Го Господа со својот
живот. Или: Оди во мир.

Фала му на Бога.